

09.30 – 10.00 – Регистрација на учесниците. (Фоаје пред салата)

10.00 – 10.30 – Официјално отварање на форумот. (Сала во Занаетчиски дом)

Отварање на **Македонско - Бугарски бизнис форум – Куманово 2020** и претставување на официјалните гости на настанот од г-н Веселин Халачев – Председател на ОБК и член на Одбор на Директори на Европската Алијанса на мали и средн претпријатија (Брисел), со европски фондови и програми.

* Воведно обраќање на **Висок претставник на Република Северна Македонија**

* Воведно обраќање на г-дин **Максим Димитриевски – Градоначалник на Општина Куманово**

* Воведно обраќање на **Н.Е г-дин Ангел Ангелов – Амбасадор на Република Бугарија во Република Северна Македонија**

* Воведно обраќање на **Н.Е г-н Марјан Ѓорчев – Амбасадор на Република Северна Македонија во Република Бугарија**

Прашања и одговори

10.30 – 11.00 Прв панел – Презентации (Основна сала)

* Презентација на финансиски инструменти на трговска банка во Северна Македонија

* Презентации на машини за земјоделство, сточарство и преработка на храна, кои можат да се финансираат со грантови шеми.

* Други корисни презентации.

Прашања и одговори

11.00 – 11.15 Кафе-пауза (Фоаје пред основна сала)

11.15 – 12.00 Втор панел – Корисни совети (Мала сала)

* Како бугарските компании можат да отворат фирми(клонови) во Северна Македонија и како бугарските физички лица можат да основат свои компании на територија на Северна Македонија – правни и даночни аспекти.

* Како македонските компании можат да отворат фирми(клонови) во Бугарија и како македонските физички лица можат да основат свои компании на територијата на Бугарија – правни и даночни аспекти.

* Можности бугарските физички и правни субјекти да имаат корист од фондовите на ЕУ во Северна Македонија.

* Можности македонски физички и правни лица да имаат корист од европските фондови во Бугарија

* Можности за учество во прекугранични и транснационални проекти и партнерства

Прашања и одговори

11.15 – 13.30 Speed dating; b2b сесии; matchmaking БИЗНИС СРЕДБИ (Основна сала)

13.30 – 14.30 Ручек – Networking

БУГАРСКО - МАКЕДОНСКИ БИЗНИС ФОРУМ - КУМАНОВО 2020

Бул. Св. Климент Охридски 60А, 1000 Скопје

тел. +389 2 2454004 e-mail: events@ubclubs.eu